



Агенција за пошти

# Е-ТРГОВИЈАТА И СИГУРНАТА ДОСТАВА

**Информативна брошура**

**Е-ТРГОВИЈАТА И СИГУРНАТА ДОСТАВА НА ПОШТЕНСКИ  
ПРАТКИ**

Подготвил:

Ана Ковачевска

Раководител на Директоратот за заштита на правата на корисниците и односи со јавноста


Агенција за пошти

**Декември, 2021 година**

# Е-ТРГОВИЈАТА И СИГУРНАТА ДОСТАВА НА ПОШТЕНСКИ ПРАТКИ

## СОДРЖИНА

1.	Вовед.....	4
2.	Раст на е-трговијата во Република Северна Македонија.....	6
3.	Препораки од Агенцијата за пошти.....	7
4.	Лиценцирани даватели на поштенски услуги.....	8
5.	Сигурна достава.....	9
6.	Регистар на лиценцирани даватели на поштенски услуги.....	9
7.	Истражување на Агенцијата за пошти.....	12
8.	Е-трговијата и македонскиот поштенски пазар.....	15
9.	Очекувања.....	17



## Вовед

Е-трговијата е важен процес на купопродажба на стоки и услуги преку компјутерски мрежи што несомнено стана секојдневие на граѓаните во глобални рамки. Со пандемијата Ковид-19 значително се промени начинот на кој потрошувачите пазарат преку интернет. Таа го забрза пазарењето преку интернет, но ја промени и свеста кај потрошувачите за користење дигитални канали. Дигиталната продажба не е повеќе табу-тема.

На домашниот пазар, продажбата на мало или е-трговијата преку интернет значително се зголеми во 2020 година, навиките за купување се променија, но и потребите на потрошувачите забележително се зголемија. Одлуките што потрошувачите ги носат, поврзани со изборот на производите и услугите што се нудат на е-пазарот се носат многу внимателно со претходни подготвки и анализи на нивните квалитет и цени.

Од друга страна, фирмите што продаваат производи и услуги, за да се прилагодат на новите пазарни трендови и новите кориснички барања забрзано почнаа да применуваат нови технологии и да се адаптираат кон дигитална продажба и кон виртуелна интеракција со потрошувачите. Бизнисите се насочија кон продажба преку традиционалните веб-страници, социјалните мрежи, е-платформи, апликации и сл.

Во светски рамки, како популарен пристап за онлајн пазарење се издвојува и начинот на пазарење преку е-платформи. Е- платформите се веб страници преку кои се овозможува поврзување со одделни информациски мрежи. На овие виртуелни места за тргување, се среќаваат понудата и побарувачката, т.е. фигуративно се подаваат “рацете“ на двете страни: на потрошувачите-купувачи на стоки и услуги и на продавачите што нив ги нудат.

Фирмите што нудат онлајн продажба посветуваат големо внимание на софтверот неопходен за е-трговија. Тој треба да одговара на неколку критериуми за да може да ги задоволи потребите на онлајн корисниците. Како еден од критериумите е самата постојана стабилност на софтверот на веб-страницата за е-трговија, потоа леснотијата и пријатноста за користење од страна на корисникот, приспособливоста за да се нудат и продаваат стотици производи на илјадници корисници и други.

Со самата опција за електронски трансакции се разви електронското пазарење бидејќи на многу исплатлив и ефикасен начин на **продавачите** им се овозможува да таргетираат, „ловат“ и да задржуваат клиенти. Од друга страна, **купувачите** имаат повеќе придобивки од оваа активност како што се поевтиното пазарење, полесното и побрзо пазарење, достапноста на информации за производите и услугите, можноста за пазарење во секое време од денот, големата палета од понудени производи и услуги, немањето директен физички контакт со неуслужливи трговци, за сметка на понудената директна онлајн комуникација со самите продавачи и други.

## 1. Раст на е-трговијата во Република Северна Македонија

Податоците што се однесуваат на 2020 година покажуваат дека и **домашната понуда во електронската трговија бележи раст**. Конкретно, во 2020 година се отвориле 439 нови виртуелни продавници, додека на крајот од годината биле евидентирани вкупно **1459** електронски продажни места односно е-трговци.

Според податоците од платежната статистика на Народна Банка на Република Северна Македонија, во 2020 година растот на вредноста на реализирани онлајн трансакции кон домашните интернет продажни места изнесувал 135% во споредба со 2019 година. Во однос на бројот на трансакции во 2020 година биле реализирани вкупно 10 милиони онлајн трансакции во земјата и во странство, наспроти 2019 година кога биле остварени 6,7 милиони или резимирано бил направен пораст од 50,1%.

Со растот на е-трговијата во време на Ковид-кризата, **поштенскиот сектор** ја покажа својата флексибилност и прилагодливост кон економските и општествените предизвици. Давателите на поштенските услуги сè почесто почнаа да нудат дигитални поштенски услуги и веќе се адаптираа кон новонаметнатите барања. Всушност тие се соочуваат со серија дигитални и бизнис предизвици што ја менуваат природата и динамиката на поштенските услуги.



## 1. Препораки од Агенцијата за пошти

Во врска со растот на електронската трговија, **Агенцијата за пошти** неколкупати истакна дека ја поддржува е-трговијата и онлајн нарачките и ги охрабрува македонските граѓани да имаат доверба во официјалните и регистрирани домашни е-продавници, да купуваат од нив, бидејќи домашната понуда е зголемена и успева да ги задоволи потребите на купувачите што се решаваат за е-пазарење.

Во таа насока, на својата веб-страница Агенцијата за пошти објави прецизни **препораки<sup>1</sup>** за начинот на остварување **безбедно онлајн купување и сигурна достава**.

Препораките насочуваа да се внимава ако граѓаните се најдат во улога на купувачи преку електронски уреди (телефони, компјутери, таблети и сл.) пред да започнат со е-купувањето задолжително да ја проверат онлајн продавницата од која ќе се пазарат бидејќи на електронскиот пазар постојат лажни електронски продавници.

Исто така, информативно беа наведени можностите и опциите на купувачите за плаќање (платежни картички, готовина и сл.). Посебно внимание се посвети на доставата на производите до адресата на примачот т.е., на активноста доделена на лиценцираните даватели на поштенски услуги, при што беше објаснет процесот на достава од креирање на пратка до достава до примачите.

Укажано беше и дека без разлика на начинот на плаќање што купувачот ќе го одбере, по приемот, ако содржината на пратката не соодветствува на нарачаниот производ/и, одговорноста паѓа на страна на продавачот т.е. на е-продавницата.

Агенцијата за пошти укажа дека купувањето од непроверени профили на социјалните мрежи претставува ризик и дека давателите на поштенски услуги не одговараат за содржината на пратката, туку дека можат да преземат одговорност само за губење или целосно оштетување на пратката, за нејзиното делумно оштетување или ограбување или пак за пречекорување на рокот за достава.

---

<sup>1</sup><http://ap.mk/mk/200408-preporaki-od-agencijata-za-poshti-kako-do-bezbedno-onlajn-kupuvane-i-sigurna-dostava>

Резимирано, за процесот на онлајн пазарење да биде целосен и успешен, од крајниот значење е **доставата на пратки** т.е., на нарачаните производи. Имено, штом заврши постапката за избор и е-пазарење на одреден производ следува **достава до корисникот**.

## 2. Лиценцирани даватели на поштенски услуги



Доставата на производот до адресата на купувачот треба да ја извршат **лиценцирани даватели на поштенски услуги**. Тоа се специјализирани компании чија примарна дејност е обезбедувањето поштенски услуги во согласност со **Законот за поштенските услуги**. Лиценцираните даватели на поштенски услуги поседуваат **општо овластување** со кое Агенцијата за пошти им дава право за обезбедување поштенски услуги во согласност со поднесената нотификација.

Лиценцираните даватели нудат официјални услови за работа според кои ги извршуваат поштенските услуги. Тие носат **општи услови** за обезбедување на поштенските услуги и формираат **цени** за услугите што ги нудат. Освен тоа, давателите овозможуваат **заштита на правата на корисниците на поштенските услуги**. Односно, лиценцираните даватели ги штитат корисниците на поштенски услуги (испраќачите и примачите на пратки) со тоа што им даваат можност да го искористат правото да поднесат реклами и приговори кои се однесуваат на обезбедувањето на поштенската услуга, по претходно утврдени протоколи во согласност со Законот за поштенските услуги.



### **3. Сигурна достава**

За да се добие сигурна достава на пратките, корисниците на поштенски услуги пред да направат избор на давател на поштенски услуги чии услуги планираат да ги користат, треба првенствено да се запознаат со условите за користење.

#### **Што значи тоа?**

Препорачливо за секој корисник без разлика дали е во својство на испраќач или примач е да побара информација од компанијата што нуди поштенски услуги дали таа е лиценциран давател со општо овластување издадено од Агенцијата за пошти. Ваквиот податок обично се добива како потврда од давателот со прикажување на самото овластување или дозвола за работа издадена од Агенцијата за пошти.

### **4. Регистар на лиценцирани даватели на поштенски услуги**

Друг начин да се провери статусот на давателот е да се посети електронски линк што води до **Регистарот на лиценцирани даватели**<sup>2</sup> кој е транспарентно објавен на веб-страницата на Агенцијата за пошти.

Регистарот располага со повеќе **информации за давателите на поштенски услуги**, тргнувајќи од целосниот назив на правното лице, типот на дозвола што ја поседува, датум на издавање на дозволата, подрачје на вршење на услугите, видот на поштенски пратки што го испорачува, какви услуги нуди потоа, и содржи адресни податоци за седиштето и за регистрираното седиште.

Во поглед на корисничките права, регистарот дава комплетни информации за **каналите за поднесување на реклами** кај давателите без разлика дали станува збор за адреса за поднесување писмени реклами на адреса, електронски дописи на електронска адреса, телефонска линија за реклами или преку веб-страница на давателот. Покрај споменатите информации, во табеларниот приказ поединечно се прикачени и **логотата** на давателите на поштенски услуги, со што се олеснува и нивното визуелно препознавање.

Понатаму, од регистарот, корисниците и сите заинтересирани страни можат да се запознаат со официјалните **ценовници** на сите лиценцирани даватели. Давателите на поштенските услуги се должни да формираат цени за поштенските услуги што ги обезбедуваат, но и имаат обврска да ги објават цените и општите услови во своите

<sup>2</sup><https://ap.mk/mk/registar-licenci>

простории на видно место. Давателите ги доставуваат сите измени на цените и општите услови во Агенцијата во рок од три дена од извршената промена.

Агенцијата за пошти постојано, соодветно и навремено ги ажурира податоците приложени во Регистарот на лиценцирани даватели. Самиот Регистар овозможува и директно поврзување со веб-страниците на давателите каде што понатаму на корисниците им се достапни детални информации за давателите на поштенски услуги од типот на мисија и визија на компанијата, податоци за мрежна распространетост, општи услови, услуги, апликација за следење пратки, директна комуникација со оператор, новости, референци, клиенти, активности поврзани со општествена одговорност, ценовни калкулатори, контактни информации, помош за корисници и слично.



## Сликовит приказ – Регистар на лиценцирани даватели

бр.	име	давател на пощенски услуги	тип на давател	последна дата на издаване на лиценз	действи тел
1.		АД „Поща на Северна Македонија“ - Скопје	Индивидуална давателка	24.12.2008	12.12.2008
2.		Карго скопреас дООсл уред на квадри витола	Општо действувачки	11.08.2014	12.12.2008
3.		ДКЛ скопреас македоника дООсл Скопје	Општо действувачки	10.03.2014	12.12.2008
4.		Интилек тик споС дООсл Скопје	Општо действувачки	26.07.2014	12.12.2008
5.		ГНЦ ТРАНСЛОГ дООсл скопје	Општо действувачки	13.03.2014	12.12.2008
6.		РСа Оптимика Енгл дООсл уред-квадри Скопје	Општо действувачки	13.03.2014	12.12.2008
7.		Квадри пратка дООсл Скопје	Општо действувачки	14.04.2013	20.04.2010
8.		Делко дООсл Скопје	Општо действувачки	19.03.2010	24.08.2011
9.		Јонски пошта 2011 дООсл с.Боровик Кавадарци	Општо действувачки	23.01.2012	23.01.2012
10.		Индигит месеките дООсл уред-квадри Скопје	Општо действувачки	23.01.2013	23.01.2013
11.		ЕдСРН 09 дООсл кавадарци	Општо действувачки	28.02.2014	28.02.2014
12.		Балкан деливери Сервис дООсл Скопје	Општо действувачки	22.01.2013	02.01.2013
13.		Три листа логистик дООсл Скопје	Општо действувачки	04.03.2013	14.03.2013
14.		Деливери Сервис Интернешенел дООсл Скопје	Општо действувачки	10.03.2013	10.03.2013
15.		БАНКА ПОЧАСНОСТ POST EXPRESS дООсл Скопје	Општо действувачки	03.06.2013	03.06.2013
16.		ПОСТ ЕКСПРЕС МАКЕДОНСКА дООсл Скопје	Општо действувачки	09.06.2013	12.06.2013
17.		Ин-Пост Радомир дООсл Скопје	Општо действувачки	21.03.2013	21.03.2013
18.		Макрос пошта дООсл Скопје	Општо действувачки	28.02.2013	28.02.2013
19.		БИКОРС пошта дООсл Струмица	Општо действувачки	11.04.2013	11.04.2013
20.		НОВА пошта дООсл Скопје	Општо действувачки	11.11.2013	11.11.2013
21.		БРЗА и РАПИД поСМС и оптистика дООсл Кандид Корт Градец	Општо действувачки	23.03.2013	23.03.2013
22.		ДМ Јадрански дООсл пристап	Општо действувачки	22.03.2017	22.03.2017
23.		Интернет шоп македонски републиканска АД дООсл Скопје	Општо действувачки	26.03.2013	09.01.2013
24.		Индигит дООсл Скопје	Општо действувачки	26.03.2013	26.03.2013
25.		Еко пошта дООсл Скопје	Општо действувачки	23.04.2013	13.03.2013
26.		ЕСЛ Оптистика Сервис дООсл Скопје	Општо действувачки	21.08.2013	03.09.2013
27.		Анфилдекс дООсл уред-квадри квадрика јадрански арх пошти број еден Скопје	Општо действувачки	11.01.2013	11.01.2013
28.		Сити пошта дООсл Скопје	Општо действувачки	18.01.2013	18.01.2013
29.		Банк пошта дООсл Скопје	Општо действувачки	04.03.2013	04.03.2013
30.		Интилек пост дООсл Скопје	Општо действувачки	12.01.2013	12.01.2013
31.		Макс пошта дООсл Скопје	Општо действувачки	18.01.2013	18.01.2013
32.		Филион логистик дООсл - поддржница Филион логистик јадрански скопје	Општо действувачки	14.01.2013	14.01.2013
33.		План скопреас дООсл	Општо действувачки	11.01.2013	23.12.2013
34.		Омни деливери дООсл Скопје	Општо действувачки	10.01.2010	10.01.2010
35.		Бе-д јадрански дООсл Скопје	Општо действувачки	03.09.2010	03.09.2010
36.		МС деливери дООсл Скопје	Општо действувачки	01.03.2011	01.12.2010
37.		Урбан деливери Сервис дООсл Скопје	Општо действувачки	01.10.2010	01.10.2010
38.		Индијан деливери 10 дООсл Скопје	Општо действувачки	03.11.2010	03.11.2010
39.		БИРДИСИ дООсл поддржница со РД јадрански тим	Општо действувачки	01.11.2010	01.11.2010
40.		Сити скопреас пошта уред-квадри дООсл кавадарци	Општо действувачки	20.01.2011	20.01.2011
41.		бпОСТ дООсл Скопје - поддржник бпОСТ	Општо действувачки	08.01.2011	08.01.2011
42.		Колис дООсл Скопје	Општо действувачки	12.01.2011	12.01.2011
43.		Колис квадри дООсл Скопје	Општо действувачки	01.01.2011	01.01.2011
44.		Нирана дООсл Скопје	Општо действувачки	09.01.2011	09.01.2011
45.		ВИА пост дООсл Скопје	Општо действувачки	09.01.2011	09.01.2011
46.		БИЗНИС ПОШТА БИТОЛА	Општо действувачки	04.01.2011	04.01.2011


## 5. Истражување на Агенцијата за пошти

Во 2020 година, Агенцијата за пошти преку надворешна истражувачка компанија спроведе **Истражување на пазарот<sup>3</sup>**- **Истражување за потребите на корисниците на универзалната услуга.**

Основна цел и предмет на истражувањето беа да се проценат и осознаат реалните потреби на корисниците на поштенските услуги. За потребите на истражувањето, од страна на Агенцијата беше изготвен прашалник преку кој беа интервjuирани вкупно 600 испитаници, **420** правни лица и **180** физички лица.

Од **физичките лица** кои се помал репрезентативен примерок во истражувањето, на прашањето колку пати во годината им пристигнуваат пратки кои се предмет на електронската трговија, **90%** од нив се изјасниле позитивно т.е., дека нарачуваат преку интернет. **17%** од испитаниците се изјасниле дека нарачуваат до **2 пати годишно**, **24%** до **5 пати годишно**, **19%** до **10 пати**, додека пак **30%** од физичките лица одговориле дека нарачуваат **20 пати и повеќе** во годината. За разлика од оние што нарачуваат преку интернет, **10%** од испитаниците воопшто не ја користат електронската трговија т.е., не нарачуваат преку интернет.


Графикон 90. Колку годишно нарачувате пратки преку интернет?



<sup>3</sup> [https://ap.mk/sites/default/files/2021-03/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9E%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%9E%D0%94%20%D0%9F%D0%9E%D0%A8%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%98%20%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%94%20%D0%9F%D0%9E%D0%A8%D0%A2%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%95%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%88%D0%90\\_0.pdf](https://ap.mk/sites/default/files/2021-03/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9E%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%9E%D0%94%20%D0%9F%D0%9E%D0%A8%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%98%20%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%94%20%D0%9F%D0%9E%D0%A8%D0%A2%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%95%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%88%D0%90_0.pdf)

Во однос на подрачјето, дали физичките лица нарачуваат повеќе од домашни онлајн продавници или од странски, **50%** од нив се изјасниле дека најмногу примаат пратки нарачани во рамките на земјата како и останатите **50%** од испитаниците одговориле дека пратките што ги примаат се од меѓународниот поштенски сообраќај т.е., дека испраќачите се странски онлајн продавници.

Графикон 93. Најмногу нарачувате пратки во рамките на:




Добиените податоци покажуваат дека македонските граѓани ја користат електронската трговија и дека примаат електронски тргувани пратки од внатрешниот и од меѓународниот поштенски сообраќај.

Од испитаните **правни лица**, на прашањето колку пати во годината им пристигнуваат пратки кои се предмет на електронската трговија, **79%** се изјасниле позитивно т.е., дека нарачуваат преку интернет.

Конкретно **37%** од испитаниците се изјасниле дека нарачуваат до **2 пати** годишно, **23%** до **5 пати** годишно, **12%** до **10 пати**, **7%** од правните лица одговориле дека нарачуваат **20 пати** и повеќе во годината.


За разлика од оние што нарачуваат преку интернет, **21%** од испитаниците воопшто не ја користат електронската трговија т.е., не нарачуваат преку интернет.

Графикон 131. Колку годишно нарачуваате пратки преку интернет?



Во однос на подрачјето, дали правните лица нарачуваат повеќе од домашни онлајн продавници или од странски, **56%** од правните лица изјавиле дека најчесто примаат пратки нарачани во рамките на земјата, додека **44%** од испитаниците одговориле дека пратките што ги примаат се од меѓународниот поштенски сообраќај т.е., дека испраќачите се странски онлајн продавници.

Графикон 135. Најмногу нарачуваате пратки во рамките на:



Овие податоци покажуваат дека и македонските фирмии ја користат електронската трговија и дека примаат е-пратки од внатрешниот но и од меѓународниот поштенски сообраќај.

Вкупниот впечаток е дека во Република Северна Македонија, во 2020 година физичките и правните лица ја користеле електронската трговија и примале поштенски пратки кои се предмет на електронска трговија. Исто така, пратките што биле нарачувани преку интернет, речиси во иста мера биле со потекло како од

домашни така и од странски онлајн продавници по што може да се констатира дека македонските давателите на поштенски услуги во 2020 година доставувале е-пратки кои биле дел од внатрешниот, но и од меѓународниот поштенски сообраќај.

## 6. Е-трговијата и македонскиот поштенски пазар



**Давателите на поштенските услуги** се едни од двигателите на брзо растечката е-трговска индустрија. Тие играат важна улога во олеснувањето на процесот на достава на производите, односно на пратките што се предмет на електронската трговија (е-пратки), процес што се реализира преку домашната и меѓународната поштенска мрежа.


Во домашниот поштенски сообраќај лиценцираните даватели покажаа дека успешно ги менацираат оперативните процеси преку кои се обезбедува сигурна достава на е-пратките од корисниците на поштенски услуги кои се во својство на испраќачи на пратки до примачите.

За да се „напипа“ пулсот на давателите на поштенски услуги како ги прифаќаат барањата на клиентите-испраќачи што се поврзани со доставата на е-пратките, за да се добие податок за обемот на е-пратките но и за уделот што го имаат давателите поединечно, Агенцијата за пошти од нив побара информации поврзани со обезбедувањето на поштенски услуги чиј предмет на достава се токму овие пратки.

Во 2021 година Агенцијата за пошти за прв пат започна со прибирање податоци поврзани со доставата на е-пратки.


Врз основа на официјалните податоци што досега се доставени во Агенцијата, во **првата половина од 2021 година**, вкупниот обем на поштенскиот пазар во Република Северна Македонија изнесувал **17.347.922** милиони пратки.

Од овој вкупен обем, **2.660.676** милиони пратки му припаѓаат на обемот на давателите на поштенските услуги на слободниот поштенски пазар што значи дека уделот на давателот на универзалната услуга АД „Пошта на Северна Македонија“ изнесува околу **85%** од вкупниот обем.



Вкупен обем на поштенски пазар – Прво полугодие од 2021 год.

Според евиденцијата, во првата половина од 2021 година, **обемот на давателите на слободниот пазар изнесувал 2.660.676 пратки**, од кои **111.555** се предмет на електронската трговија односно **4%** биле е-пратки.



Удел на е-пратки на слободниот пазар

Заклучно со месец јуни, според регистарот на лиценцирани даватели активни биле **43** поштенски **даватели на слободниот пазар**. Од нив, само **пет** даватели прикажале или доставиле податоци за пратки од е-трговија, што значи дека 111.555 е-пратки биле предмет на достава на петте даватели (11% од давателите).

Давателот на универзалната услуга АД „Пошта на Северна Македонија“ од 2022 година ќе започне да прибира и евидентира пратки што се предмет на е-трговија и тие ќе ѝ бидат приложени на АП.

Од голема важност за Агенцијата е податоците од давателите да бидат точни и навреме доставени за да може да бидат прецизно анализирани настанатите состојби и промени, што пак ќе води до преземање на соодветни регулаторни активности.

Агенцијата за пошти изготвува годишни Статистички извештаи за поштенските услуги во Република Северна Македонија кои даваат преглед на пазарот и податоците од нив ги користи и за информирање на меѓународните организации како Групата на Европски регулатори за поштенски услуги (ERGP), Европскиот комитет за поштенска регулација (CERP) и Светскиот Поштенски Сојуз (UPU).

## 7. Очекувања



Во изминатите две години бевме сведоци на светскиот непредвидлив раст на дигиталниот пазар, бевме сведоци на динамичниот развој на електронската трговија во нашата земја. Следевме и се уште гледаме како трговците се обидуваат да ги задоволат барањата на потрошувачите, пристапувајќи кон нови деловни модели, а се со една цел – зголемување на продажбата.

Во периодот што следува, без разлика кој пристап ќе го одберат, трговците треба да започнат или да продолжат да одговараат на постоечките, но и на новосоздадените потреби на своите клиенти. Трговците треба да се прилагодат и да ги следат светските трендови за електронска продажба, но и за доставата преку кои би се задоволиле потребите на потрошувачите.

Јасно е дека начинот на достава ќе продолжи да игра главна улога во обезбедувањето на ефективни и позитивни искуства кај потрошувачите, бидејќи

доколку доставата не е сигурна и квалитетна потрошувачите нема да бидат задоволни од целокупниот процес на е-трговијата.

Во оваа насока, фокусот на давателите на поштенски услуги, кои се одлучиле да доставуваат поштенски пратки кои се произлезени од електронска трговија, се очекува да биде насочен кон развивање и усовршување на своите оперативни, технички и логистички процеси. Ова е неопходно заради задоволување на потребите на деловните клиенти, но и на крајните корисници кои се во својство на примачи на пратки кои веќе бараат нивна достава уште во истиот ден во кој е направена нивната нарачка или е остварена трансакцијата.

Со цел да се почувствува сatisфакција кај сите учесници кој го овозможуваат процесот на е-трговија, но и за да се постигне успех на ова поле, како и до сега, потребно е од да се почитуваат домашната и меѓународна регулатива, да се следат препораките на надлежните институции и да се „слуша“ гласот на крајниот корисник кој е креатор на новите движења на дигиталниот пазар.